

Според Глигор Бишев, прв генерален директор на Стопанска банка и претседател на Здружението на банкарството, особено радува што штедните влогови на населението се исклучително зголемени во последните две-три години, што од друга страна им овозможува на банките да понудат и поповолни кредити.

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Македонските граѓани сè повеќе штедат и им веруваат на домашните банки. Заклучно со јуни година, во банкарските канали во земјава се наоѓаат дури милијарда и 45 милиони евра штедни влогови од граѓаните. Тоа е само уште еден знак дека

расте довербата во македонскиот банкарски сектор, а нашите луѓе сè похрабро одлучуваат своите заштеди да им ги доверат на чување на банките.

Ова беше констатирано од страна на банкарскиот еснаф, кој минатата седмица се собра во Стопанската комора за да го прослави 31 октомври, Светскиот ден на штедењето. Според банкарите, особено радува што штедните влогови на населението се исклучително зголемени во последните две-три години.

"Граѓаните се ориентираат кон подолго орочување на своите средства. Тоа им овозможува на банките да понудат и поповолни кредити", истакна Глигор Бишев, прв генерален директор на Стопанска банка и претседател на Здружението на банкарството.

БРОЈКИ

Според Бишев, она што особено радува е што, изразено процентуално, штедните влогови се зголемени за 21,3 отсто во однос на истиот период од претходната година. Во оваа насока, важен е и фактот дека има и зголемување од 64,5 отсто кај рочноста на штедните влогови на подолг период од една година. Секако дека влијание за ваквата состојба има и јакнењето на улогата на



ДЕВИЗИТЕ СÈ УШТЕ СЕ НАЈЗАСТАПЕНИ ПРИ ШТЕДЕЊЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР

ГРАЃАНИТЕ ВО БАНКА ЧУВААТ ПОВЕЌЕ ОД 1.000.000.000 ДОЛАРИ

Од основањето на Фондот до 30.9.2006 година се случила 6 ризични настани, и тоа кај следните членки на Фондот:

Датум на почеток на исплата	Назив на банката/штедилницата
01.02.2000	Штедилница Уни Проком а.д. Скопје
15.08.2000	Алмако банка а.д. Скопје
10.07.2003	Митштедилница д.о.о. Куманово
29.07.2003	Експорт Импорт банка а.д. Скопје
25.08.2005	АД Радобанк Скопје
Ќе се објави дополнително	Штедилница Киро Кучук д.о.о. Велес

Фондот за осигурување на депозити, согласно одредбите од Законот, потоа влезот на странски капитал во банкарскиот сектор и соодветната политика на банките и на штедилниците во однос на депозитите на населението. Сè ова придонесе за зголемување на довербата на граѓаните и насочување на слободните парични средства во банките и во штедилниците. Податоците укажуваат на позитивна динамика на пораст на депозитните средства на населението, како сигурен и стабилен кредитно-гаранциски потенцијал, дисперзирани низ банкарскиот сектор во Република Македонија.

Во согласност со Законот, предмет на осигурување во Фондот се следните депозити на физички лица: денарски и девизни депозити и тековни сметки на

ЕТО ВО ДОМАШНИОТ БАНКАРСКИ СИСТЕМ

НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ РАБОТНИЦИ

Здружението на банкарството и Фондот за осигурување на депозити, во рамките на свеченото одбележување на Светскиот ден на штедењето, на најдобрите шалтерски работници од 17 банки и од 5 штедилници им врачира пофалници за постигнати особени резултати во вршењето на работни задачи во доменот на работењето со населението. Пофалниците ги врачира претседателот на Здружението на банкарството, Глигор Бишев, кој во своето обраќање ја нагласи ефикасноста во работењето на банките и стабилноста на банкарскиот систем, како резултат на што се постигнува зголемување на довербата на граѓаните во банкарските институции, а со тоа и растење на банкарските депозити.

физички лица во банките и во штедилниците во Република Македонија, депозити врзани за паричните картички издадени од банки основани во Република Македонија и девизни приливи на физички лица во домашните банки.


Директорот на Фондот за осигурување на депозити, Нина Настева, го потенцираше значењето на трендот на пораст на депозитите на населението во Р Македонија. Според податоците кои таа ги презентираше, штедните влогови се зголемени за 1.141,1 процент во однос на 1997 година кога беше основан Фондот. Основната функција на Фондот е да ги осигура депозитите на граѓаните во сите банки и штедилници во Македонија.

ИСПЛАТА

Од основањето Фондот има направено обесштетувања во пет случаи, при што се обесштетени 1.457 штедачи, во износ од 173,8 милиони денари. Фондот реализирал 98 отсто од обврските, а другите 2 отсто не се исплатени, бидејќи тие штедачи никогаш не дошле во Фондот за да ги подигнат своите пари. Според Настева, шестиот случај за обесштетување на штедачи во Македонија е на почеток.

Како проблем при вакви обесштетувања е наплатата на средствата од стечајната маса на банката или на ште-

дилницата, која во Македонија е незадоволителна. Како пример, во Словенија, при наплата од стечајната маса секогаш на прво место е Фондот. Вкупната вредност на депозитите на граѓани на членките на Фондот со состојба 30.9.2006 година изнесувала 66,6 милијарди денари, односно 1,1 милијарди евра, што е за 15,62 отсто повеќе во однос на нивото остварено на крајот на 2005 година и 1.141,1 отсто повеќе во однос на 1997 година кога е формиран Фондот. Валутната структура на депозитните средства ја сочинуваат 66,52 отсто средства од девизен квалитет и 33,48 отсто средства во денари, со тенденција на промена на истата во полза на домашната валута. Согласно законската обврска за нивото на средствата на Фондот (4 проценти од вкупните депозити на членките да се издвојат за Фондот), што во апсолутен износ изнесува 2,6 милијарди денари, досега е исполнета со 3,36 отсто. Во врска со функционирањето на Фондот за осигурување на депозити во Република Македонија, евидентно е дека тој ја оправда целта на своето десетгодишно постоење, од причина што по настанувањето на ризични настани кај 5 свои членки, сите свои обврски досега ги исполни во целост.



Професор Ванче Стојчев е автор на книгата "Воена историја на Македонија", на англиски јазик "Military history of Macedonia". Оваа книга има 777 страници, поделена е на два дела од кои првиот е текстуален, а во вториот има воени карти (136 карти и мали во боја). Во првиот дел, две глави му се посветени на античкиот период, две на средновековна Македонија, а 8 за периодот на создавањето на Османлиската империја на македонски простори сè до 1948 година кога завршува Граѓанската војна во Грција.



Воената историја на Македонија се одвивала на секој дел на територијата на Македонија, на неа војувале речиси сите соседни држави, и војските на големите сили. Книгата е збогатена со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 географски поими, речник на помалку познати поими и терминологија, како и турцизми.

Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци
Европа: 52 евра + 10 евра ПТТ трошоци
САД: 62 долара + 28 долара ПТТ трошоци



Книгата "Превенција од злоупотреба на дрогата" од д-р Стефан Буцакоски, на илустративен и уверлив начин покажува дека злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата на дрогата.

Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при што дава репрезентативна слика базирана врз научно-истражувачката работа, која е рефлексивна на современата криминалистичка мисла и практика.

Цена: 400 денари + ПТТ трошоци
Европа: 7 евра + 5 евра ПТТ трошоци
САД: 8 долари + 10,5 долари ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137 и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје